

СТУДИСКА ВИЗА

Потребни документи

Важно: од сите долунаведени во оригинал документи при поднесување на барањето да се понесе и нивна фотокопија и формуларот за барање виза да биде комплетно пополнет.

1. Формулар за барање на виза
2. Понова фотографија формат за лична карта
3. Пасош со важност најмалку три месеци по истекувањето на визата
4. Фотокопија од пасошот
5. Здравствено патничко осигурување (осигурителна полиса) со покритие од најмалку €30.000 што ги покрива неопходните трошоци за евентуално итно болничко сместување во Италија и за трошоци за враќање во матичната земја (види подолу листа на осигурителни компании), или осигурителна полиса склучена со италијански Установи или претпријатија кои не предвидуваат ограничувања или исклучоци од утврдените тарифи за итно болничко сместување
6. Резервација за авионски билет/билет за автобус/воз или фотокопија од сопствена сообраќајна и возачка дозвола (доколку барателот не патува со сопствено возило треба да достави овластување за користење на возилото издадено од АМСМ и потпишана од сопственикот на возилото).

Стипендии

7. Документација која докажува дека лицето кое бара виза има стипендија од италијанска Влада, од фондации или институции за култура со докажан углед, од меѓународни организации, од странски Влади и од Универзитети
8. Во случај да треба да се дополни сумата на стипендијата со цел да се достигне потребниот износ на средствата за издржување, подносителот на барањето за виза треба да докаже дека располага со дополнителни економски средства за престојот во Италија (прочитај точка 1. на крајот од текстот)
9. Изјава дека располага со соодветно сместување во Италија, како и со неопходната сума за враќање во матичната држава (последново може да биде потврдено и со повратен авионски билет)
10. Копија од предходни Шенген визи (Изборно)

Кратки курсеви со самофинансирање

7. Потврда за запишување на курсот, во која ќе биде назначен бројот на часови по денови како и времетраењето на курсот
8. Документација со која се докажува степенот на завршено образование во матичната земја
9. Доказ дека се располага со економски средства за престојот во Италија (објаснето во точка 1. подолу во текстот)
10. Документи кои ја потврдуваат социјално-професионалната состојба на подносителот на барањето за виза (објаснето во точка 2. подолу во текстот)

За лица во зависен работен однос: Со цел да се прикаже целата потребна документација која ја **потврдува социјално-економската состојба** вработените односно **лицата во зависен работен однос** треба да достават **(а)** потврда за работа или за дејност извршувана во Македонија (Меморандум), во која ќе биде наведено колку време лицето е во работен однос како и неговите примања и број на денови кои го следуваат како годишен одмор **(б)** Во прилог е да се достави и документација која се однесува на евентуални претходни вработувања **(ц)** здравствена книшка, работна книшка, обрасци M1/M2, осигурителни полиси и други слични документи.

За самостојни работници, сопственици на претпријатија/фирми, носители на професионална, комерцијална или земјоделска дејност: треба да достават: документ за регистрација на македонската фирма, документ кој потврдува дека личноста е носител на професионалната или земјоделската дејност и други документи кои би ја покажале ефективната дејност на претпријатието (биланси, фактури, недвижен имот, земјоделски имот, приходи, даночни плаќања и тн.)

За ученици и студенти: треба да достават

- потврда за упис во тековната учебна или академска година,
- универзитетски индекс (фотокопија од првата страница и страницата со која се потврдува последниот заверен семестар),
- документи за работниот однос на родителите (Меморандум, работна книшка, M1-M2) и секоја друга документација која што би го прикажала економскиот статус на семејството

Студиски курсеви за Техничка и Професионална подготовка на повисоко ниво од задолжителното образование (полнолетни лица)

7. Потврда за запишување или повторно запишување на курсот, во која ќе биде назначен бројот на часови по денови како и времетраењето на курсот.

8. Документација која што се однесува на степенот на завршено образование во матичната земја

9. Доказ дека се располага со **економски средства за издржување** (објаснето во точка 1 подолу во текстот)

10. Изјава од подносителот на барање за виза дека располага со соодветно сместување во Италија, како и со неопходната сума за враќање во матичната држава (може да биде потврдено и со повратен авионски билет).

Цена на визата

БЕСПЛАТНА

Цена на услугата при „Канцеларијата за Аплицирање за Италијанска Виза“

620 денари со вклучен ддв*

***Плаќањето се извршува во готово и во денарска противвредност**

ВАЖНО

1. Со цел да се докаже поседување на економски средства како и средства за издржување, види табела А, може да се достави секој документ што ќе може да потврди поседување на парични средства за време на патувањето како: кредитни картички (последен извештај за состојбата на картичката), банкарски сметки, последни изводи од сметка, травел чекови, банкарски гаранции или осигурителни полиси. Секое лице треба да докаже дека поседува сопствени средства за издржување и при тоа сметки кои не се на име на барателот без пишано овластување нема да се сметаат за валидни.

ЛИСТА НА ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ

Прифатени од сите Шенген земји

1. **Albsig**
2. **Euro Experts Insurance Broker**
3. **Eurolink-Insurance**
4. **INSIG Makedonija AD**
5. **Insurance Policy JSC Skopje**
6. **Makosped-Insurance**
7. **QBE**
8. **Sigal Insurance Company**
9. **Sigma**
10. **Tabak**
11. **Vardar**
12. **Viass Insurance Broker**



Барање за Шенген виза

Формуларот е бесплатен

ФОТОГРАФИЈА

1. Презиме (x)				ПОПОЛНУВА ВИЗНОТО ОДДЕЛЕНИЕ			
2. Презиме од раѓањето (претходно презиме / моминско) (x)				Data della domanda:			
3. Име (x)				Numero della domanda di visto:			
4. Датум на раѓање (ден, месец, година)		5. Место на раѓање		7. Сегашно државјанство:		Domanda presentata presso	
		6. Држава на раѓање		Државјанство од раѓањето, доколку е различно:		<input type="checkbox"/> Ambasciata/Consolato <input type="checkbox"/> Centro comune <input type="checkbox"/> Fornitore di servizi <input type="checkbox"/> Intermediario commerciale <input type="checkbox"/> Frontiera	
8. Пол <input type="checkbox"/> Машки <input type="checkbox"/> Женски		9. Брачна состојба <input type="checkbox"/> Слободен/а <input type="checkbox"/> Во брак <input type="checkbox"/> Разделен/а <input type="checkbox"/> Разведен/а <input type="checkbox"/> Вдовец/ца <input type="checkbox"/> Друго (да се наведе)					
10. За малолетни лица: презиме, име, адреса (доколку е различна од таа на барателот) и државјанство на родителот/старателот							
11. Број на национален идентитет, доколку е применливо						Responsabile della pratica: Documenti giustificativi:	
12. Вид на патна исправа <input type="checkbox"/> Обичен пасош <input type="checkbox"/> Дипломатски пасош <input type="checkbox"/> Службен пасош <input type="checkbox"/> Официјален пасош <input type="checkbox"/> Специјален пасош <input type="checkbox"/> Друг вид на патна исправа (да се наведе)						<input type="checkbox"/> Documento di viaggio <input type="checkbox"/> Mezzi di sussistenza <input type="checkbox"/> Invito <input type="checkbox"/> Mezzi di trasporto <input type="checkbox"/> Assicurazione sanitaria di viaggio <input type="checkbox"/> Altro	
13. Број на патната исправа		14. Датум на издавање		15. Важечки до		16. Издаден од	
17. Домашна и е-маил адреса на барателот						Decisione relativa al visto: <input type="checkbox"/> Rifiutato	
				Broj/broevi na telefon(i)			
18. Живеалиште во некоја друга држава освен таа чие државјанство го поседувате <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да. Вид на дозвола за престој или соодветен документ бр. Важечки до						<input type="checkbox"/> rilasciato: <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> VTL	
						<input type="checkbox"/> Valido: dal al	
						Numero di ingressi: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> Multipli	
						Numero di giorni:	
* 19. Сегашно вработување							
* 20. Работодавач, адреса и телефонски број. За студентите/учениците назив и адреса на образовната установа							
21. Основна/и цел/и на патувањето <input type="checkbox"/> Туризам <input type="checkbox"/> Бизнис <input type="checkbox"/> Посета на роднини или пријатели <input type="checkbox"/> Култура <input type="checkbox"/> Спорт <input type="checkbox"/> Официјална посета <input type="checkbox"/> Здравствени причини <input type="checkbox"/> Студирање <input type="checkbox"/> Транзит <input type="checkbox"/> Аеродромски транзит <input type="checkbox"/> Друго (да се наведе)							

22. Држава / држави во кои ќе патувате	23. Шенген држава во која најпрво влегувате	
24. Колку влезови се бараат <input type="checkbox"/> Еден <input type="checkbox"/> Два <input type="checkbox"/> Мулти	25. Времетраење на предвидениот престој или транзит Да се наведе колку денови	

Полињата означени со (*) не ги пополнуваат оние кои имаат член на семејство (брачни другари и деца) државјанин на ЕУ или Швајцарија, имајќи право на слободно движење. Тие покажуваат документ како доказ за семејното сродство и ги пополнуваат полињата бр. 34 и 35.

(x) Во полињата од 1 до 3 треба да се внесат информациите онака како што се наведени во патната исправа

26. Шенген визи издадени во последниве три години <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да. Датум и со важност од до		
27. При некое претходно поднесување на барање за Шенген виза дали ви се земени отисоци од прстите <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да Да се наведе датумот		
28. Одобрение за влез во земјата на крајната дестинација, доколку е применливо Издадено од Важечки До		
29. Датум на предвидено пристигнување во Шенген зоната	30. Датум на предвидено заминување од Шенген зоната	
* 31. Презиме и име на лицето/ата кое ве кани во земја членка на Шенген зоната. Или, име на хотелот, односно привременото сместување во Шенген земјата		
Адреса и е-маил на лицето кое ве кани или на хотелот/привременото сместување		Телефон и факс
* 32. Име и адреса на фирмата/организацијата која ве кани		Телефон и факс на фирмата/организацијата
Презиме, име, адреса, телефон, факс и е-маил на лицето за контакт при фирмата/организацијата		
* 33. Трошоците за пат и сместување се на товар на		
<input type="checkbox"/> самиот барател Средства за издршка <input type="checkbox"/> Готовина <input type="checkbox"/> Патнички чекови <input type="checkbox"/> Кредитни картички <input type="checkbox"/> Платено сместување <input type="checkbox"/> Платен пат <input type="checkbox"/> Останато (да се наведе)	<input type="checkbox"/> од страна на домаќинот (фирмата/организацијата) <input type="checkbox"/> се однесува на полињата 31 или 32 <input type="checkbox"/> останато (да се наведе) Средства за издржување <input type="checkbox"/> Готовина <input type="checkbox"/> Обезбедено сместување <input type="checkbox"/> Сите трошоци за престој се покриени <input type="checkbox"/> Платен пат <input type="checkbox"/> Останато (да се наведе)	

34. Лични податоци на член од семејство кој е државјанин на ЕУ, ЕЕЗ или Швајцарија		
Презиме		Име
Датум на раѓање	Државјанство	Број на патна исправа или лична карта
35. Семејно сродство со државјанин на ЕУ, Швајцарија или ЕЕЗ <input type="checkbox"/> брачен другар <input type="checkbox"/> дете..... <input type="checkbox"/> внук <input type="checkbox"/> родител под старателство		
36. Место и датум		37. Потпис (за малолетниците потпишува родителот/старателот)

Запознат/а сум дека доколку барањето за виза биде одбиено, не ми следува враќање на парите за административна такса.

Се однесува на барање за виза со повеќе влезови (поле бр. 24)
 Запознат/а сум дека треба да поседувам соодветно патничко здравствено осигурување за првото и за секое следно патување во Шенген земјите.

Запознат/а сум и прифаќам дека: прибирањето на податоците барани во овој формулар, мојата фотографија и, доколку е потребно, моите отисоци од прстите, се задолжителни за разгледувањето на барањето, а моите лични податоци наведени во овој формулар за барање виза, како и за тоа дека моите отисоци од прстите и фотографијата ќе им бидат соопштени на надлежните органи на Земјите членки и разгледани од истите, со цел за донесување на одлука во однос на моето барање.

Тие податоци, исто како и податоците во врска со одлуката по моето барање или евентуалната одлука за поништување, повлекување или продолжување на издадена виза, ќе бидат внесени и зачувани во визниот систем за информации (ВИС) ⁽¹⁾ во максимален период од пет години, во текот на кој што истите ќе им бидат достапни на надлежните визни органи, на оние надлежни за спроведување на визни контроли на надворешните граници, како и во самите Земји членки, на органите надлежни за имиграција и азил во Земјите членки, со цел за проверка на исполнувањето на регуларните услови за влез, престој и постојан престој на територијата на Земјите членки, за откривање на лицата кои што не ги исполнуваат или престанале да ги исполнуваат тие услови и за разгледување на барање за азил и назначување на одговорните органи за тоа. Во одредени услови, податоците ќе им бидат достапни и на органите назначени од Земјите членки и Еуропол со цел за спречување, откривање и истрага на криминални и други потешки кривични дела. Органот на Земјата членка е одговорен за обработката на податоците. [...].

Запознат/а сум со моето право на добивање, во било која Земја членка, потврда на моите лични податоци внесени во ВИС и соопштение од Земјата членка која што ги пренела, како и за правото да побарам неточните мои лични податоци да бидат исправени, а оние незаконски обработувани избришани. По мое изрично барање, органот кој што го разгледува мојот поднесок ќе ме извести за начинот на кој што можам да го остварам правото на проверка на моите лични податоци и истите да ги исправам или поништам, како и за соодветната жалбена постапка предвидена во соодветната Земја. Националните органи за контрола на таа Земја членка ќе гарантираат заштита на личните податоци.

Изјавувам дека, што се однесува до мене, сите податоци дадени од мене самиот се целосни и точни. Свесен сум за тоа дека лажните изјави ќе доведат до одбивање на моето барање или поништување на веќе одобрената виза и дека можат да повлечат и правни дејства во согласност со законодавството на Земјата членка која што го разгледува барањето.

Се обврзувам да ја напуштам територијата на Земјите членки пред истекувањето на важноста на визата, доколку ми биде одобрена. Запознат/а сум со тоа дека поседувањето на виза претставува само еден од неопходните услови за влез во европската територија на Земјите членки. Само то одобрување на визата не ми дава право на обесштетување во случај да не ги исполнам условите предвидени во чл. 5, параграф 1 од Правилникот (ЕЗ) бр. 562/2006 (кодекс на Шенген границите) и поради тоа ми биде оневозможен влезот. Запазувањето на условите за влез ќе биде утврдено и при самиот чин на влегување во европската територија на Земјите членки.

Место и датум	Потпис (за малолетниците потпишува родителот/старателот)
---------------	--